



СТОПАНСКА БАНКА А.Д. БИТОЛА

БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

име и презиме:		пол: <input type="checkbox"/> М <input type="checkbox"/> Ж	
ЕМБГ: <input type="text"/>	дата и место на раѓање:		број на л.к. /патна исправа
адреса од л.к:		години на живеење на оваа адреса <input type="text"/>	живеалиште: <input type="checkbox"/> сопствено <input type="checkbox"/> кирија <input type="checkbox"/> со родители <input type="checkbox"/> друго
брачна состојба*: <input type="checkbox"/> неженет/немажена <input type="checkbox"/> во брак <input type="checkbox"/> вдовец/ица <input type="checkbox"/> разведен/а		број на издржувани лица <input type="text"/>	деца*: број <input type="text"/> , возраст _____
адреса за контакт:		телефон:	моб.

ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

име на организација:		број на вработени: <input type="text"/>	
адреса:		телефон:	факс:
орг. облик: <input type="checkbox"/> држ. институција <input type="checkbox"/> јавна установа <input type="checkbox"/> финансиска институција <input type="checkbox"/> АД <input type="checkbox"/> ДОО <input type="checkbox"/> ДООЕЛ <input type="checkbox"/> сам.вр.на дејност <input type="checkbox"/> друго _____		функција: <input type="checkbox"/> работник <input type="checkbox"/> службеник <input type="checkbox"/> референт <input type="checkbox"/> раководител <input type="checkbox"/> директор <input type="checkbox"/> друго _____	
личен доход во СТББТ: да <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/>	професија:	стручна подготовка:	Стаж во фирмата: <input type="text"/> Вкупен стаж: <input type="text"/>
претходно вработување*: име на организација:		адреса:	тел:

ПОДАТОЦИ ЗА ИМОТНО ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

недвижност: <input type="checkbox"/> куќа <input type="checkbox"/> стан <input type="checkbox"/> виландичка <input type="checkbox"/> земјиште <input type="checkbox"/> друго _____		сопственост: _____ %	
адреса на недвижност:		проценета вредност:	под хипотека <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>
возило: ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>	бр. на возила _____	тип на возило:	Пазарна вредност:
Семејни приходи: нето плата:		кирија:	други приходи:
Семејни расходи: кирија:		осигурување:	животни трошоци:
вкупно приходи:	вкупно расходи:		
депозити	износ (валута)	рок	банка
кредити	недоспеан долг	рок	достасува на рата
банка			

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТ

баран износ:	МКД / ЕУР / УСД	Рок на отплата:	месеци	грејс период	ДА <input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/>
намена: <input type="checkbox"/> ненаменски <input type="checkbox"/> станбен <input type="checkbox"/> автомобилски <input type="checkbox"/> медикус <input type="checkbox"/> за набавка на деловен простор <input type="checkbox"/> друго _____					
обезбедување: <input type="checkbox"/> меница <input type="checkbox"/> жиранти <input type="checkbox"/> хипотека на недвижен имот <input type="checkbox"/> рачен залог <input type="checkbox"/> залог на депозит <input type="checkbox"/> друго _____					
опис на обезбедување:					

ПОДАТОЦИ ЗА КОКРЕДИТОБАРАТЕЛ/И

име и презиме	ЕМБГ
име и презиме	ЕМБГ

Означените полиња со (*) не се задолжителни за внес

Со пополнување на барањето кредитобарателот/кокредитобарателот-ите потврдуваат дека:

- а) ќе ја известам Банката за секоја евентуално настаната промена во податоците во рок од 5 работни дена
- б) се согласувам Банката да ги користи моите лични податоци со цел да врши проверка или верификација во Кредитниот регистар и други бази на податоци за целите на воспоставување на деловниот однос, а согласно со законите и актите на Банката
- г) сум информиран за сите ризици кои произлегуваат од користење на девизни кредити и денарски кредити со девизна клаузула како што се промена на девизниот курс, раст на каматни стапки и сл.

- в) сум информиран за условите на кредитот и истите ги прифаќам
- г) горенаведените податоци се целосни и точни
- д) го разбираам правото Банката да го одбие моето барање

(Место, дата на прием на барањето)

(потпис на кредитобарателот/кокредитобарателот)

пополнува Банката:

(архивски број на барање)	(системски број на барање)	(број на одлука)
датум и место на прием на барањето: _____		име и презиме на кредитен референт: _____
филијала/ експозитура _____		своерачен потпис: _____

БАНКАТА ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ДА ГО ОДБИЕ БАРАЊЕТО ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНИТЕ И АКТИТЕ НА БАНКАТА

Банката ќе ги разгладува само оние барања кои се целосно пополнети во сите задолжителни полиња